

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2021-2023 година на КЈП “Водовод” Кочани, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-87/20 од 1 јуни 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 29 јуни 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на КЈП “Водовод” Кочани за регулиран период 2021-2023 година

1. На КЈП “Водовод” Кочани се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:
 - за 2021 година во износ од 16,25 ден/м³;
 - за 2022 година во износ од 15,92 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 15,67 ден/м³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 12,38%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 12,31%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 13,65%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 14,24 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 18,26 ден/м³;
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 13,96 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 17,88 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 13,53 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 17,81 ден/м³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

Образложение

КЈП “Водовод” Кочани, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр. 08-87/20 од 1 јуни 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата КЈП “Водовод” Кочани ја достави следната документација:

1. Прилог 1 – пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 – изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнес план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

КЈП “Водовод” Кочани во барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	1.535.086
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	269.521
Трошоци за осигурување на основни средства	135.850
Бруто плати	8.828.351
Други услуги	2.626.511
Останати и вонредни трошоци	1.270.218
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	133.567
Вкупно оперативни трошоци	14.799.105
Остварена просечна пондерирана тарифа	12,64

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	10.084.898	10.352.447	10.638.245
Амортизација	денари	18.977.820	18.210.748	18.566.404
Средства за ликвидност	денари	145.314	142.816	146.023
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	6.000.000	31.406.800	24.420.000
Принос на регулирани средства	денари	0	0	0
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	29.208.032	28.706.010	29.350.672
Количина	m ³	1.599.224	1.599.705	1.600.071
Просечна тарифа	ден/m ³	16,25	15,99	16,20
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	14,24	14,03	14,06
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	18,26	17,94	18,34

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 1 јуни 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и во дневните весници „Вечер“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 22 јуни 2020 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на КЈП „Водовод“ Кочани за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување

на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-1490/1 од 29 јуни 2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води за регулиран период 2021-2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	10.084.898	10.352.447	10.638.245
Амортизација	денари	18.977.820	18.103.588	17.718.820
Средства за ликвидност	денари	145.314	142.280	141.785
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	5.447.500	26.988.676	21.480.700
Принос на регулирани основни средства	денари	0	0	0
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	29.208.032	28.598.315	28.498.850
Количина	m ³	1.599.224	1.599.705	1.600.071
Просечна тарифа	ден/m ³	16,25	15,92	15,67
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	14,24	13,96	13,53
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	18,26	17,88	17,81

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021 – 2023 година ги утврди оперативните трошоци согласно износите презентирани во Барањето:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 1.276.521 денари за 2021 година, 1.302.051 денари за 2022 година и 1.328.092 денари за 2023 година;
2. Трошоците за одржување се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 249.079 денари за 2021 година, 254.061 денари за 2022 година и 259.142 денари за 2023 година;
3. Трошоците за осигурување на основни средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 136.632 денари за 2021 година, 139.365 денари за 2022 година и 142.152 денари за 2023 година;
4. Трошоците за бруто плати се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 6.212.306 денари за 2021 година, 6.402.402 денари за 2022 година и 6.609.200 денари за 2023 година;

5. Другите услуги се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 1.837.994 денари за 2021 година, 1.874.753 денари за 2022 година и 1.912.248 денари за 2023 година;
6. Останатите и вонредните трошоци се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 323.191 денари за 2021 година, 329.655 денари за 2022 година и 336.248 денари за 2023 година;
7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 49.175 денари за 2021 година, 50.159 денари за 2022 година и 51.162 денари за 2023 година.

Амортизацијата на ново набавените сопствени основни средства со кои се врши водната услуга е признаена согласно процентот на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година којшто кумулативно за сите водни услуги изнесува 41,06%. Согласно тоа, амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 12.686.242 денари за 2021 година, 11.978.256 денари за 2022 година, додека за 2023 година амортизацијата е пресметана во износ од 11.013.461 денари.

Амортизацијата на бесплатно добиените средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 6.291.578 денари за 2021 година, 6.125.333 денари за 2022 година и 6.705.359 денари за 2023 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 114.527 денари за 2021 година, 112.716 денари за 2022 година и 116.371 денари за 2023 година.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води да изнесува 16,25 ден/м³ за 2021 година, 15,92 ден/м³ за 2022 година и 15,67 ден/м³ за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води КЈП “Водовод” Кочани треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на општина Кочани.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој КЈП “Водовод” Кочани ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води изнесува 12,38% за 2021 година, 12,31% за 2022 година и 13,65% за 2023 година.

КЈП “Водовод” Кочани при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и трошокот на долгорочниот долг на давателот на водната услуга, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и

амортизацијата на бесплатно добиените основни средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува КЈП “Водовод” Кочани да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-87/20
29 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски